

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10 и 13 од („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), а во врска со член 41 став 6 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-3600/4 од 08.08.2018 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга Уп1 бр.02-389 од 18.07.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 33-та седница одржана на 08.08.2018 година донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Мугни Арифи, со ЕМБГ [REDACTED] и место на живеење во [REDACTED], и

1.2. за пристапување на физичкото лице:

- Љулвере Туда со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на живеење на [REDACTED] во [REDACTED]

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичката структура Уп1 бр.02-389 од 18.07.2018 година, ја известил Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга.

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатирала дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни

медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичката структура Уп1 бр.02-389 од 18.07.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-389
08.08.2018 година
С к о п ј е

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р**

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.